



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издавања и огласи 662-3-291

Среда, 30 март 1966

БЕЛГРАД

БРОЈ 13

ГОД. XXII

Цена на овој број е 0,90 (90) дина. — Претплата за 1966 година изнесува 36 (3.600) дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

166.

Врз основа на членот 151 од Основниот закон за финансирањето на општествено-политичките заднини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ

1. Во Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи, што е составен дел на Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), во делот II. Структура на учеството, распоред на средствата и начин на потрошокот на средствата, во ставот 2 се вршат измени, така што износите изразени во стари динари да се заменуваат со нови износи во нови динари, и тоа:

1) во позицијата I — Регионални геолошки истражувања, износот: „2.967.900“ се заменува со износот: „30.297“;

2) во позицијата I/3 — Комплексни геолошки истражувања, износот: „1.331.500“ се заменува со износот: „13.915“;

3) во позицијата II — Подробни геолошки истражувања, износот: „839.000“ се заменува со износот: „7.790“;

4) во позицијата II/1 — Метали, износот: „461.000“ се заменува со износот: „4.010“.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 32
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

167.

Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65), во врска со членот 9 ст. 1 и 2 на Законот за стоконните резерви на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/57, 30/61 и 6/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА КОМПИРОТ, КРОМИДОТ И ГРАВОТ ЗА 1966 ГОДИНА

1. Во Одлуката за гарантираните цени на компирот, кромидот и гравоТ за 1966 година („Службен

лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во точката 3 зборовите: „до 1 март“ се заменуваат со зборовите: „до 1 април“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 31
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

168.

Врз основа на членот 46 точка 1 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 57/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПРОИЗВЕДЕНИ ВО 1966 ГОДИНА

1. Во Одлуката за минималните откупни цени на определено овошје и зеленчук произведени во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во точката 1 став 2 зборовите: „до 1 март“ се заменуваат со зборовите: „до 1 април“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 34
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

169.

Врз основа на членот 10 став 2 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА ИСТРОШЕНОСТА НА СТОКИТЕ

1. За предметите на југословенските стопански организации што изведуваат инвестициони работи во странство, и тоа за машини, апарати, уреди и нивни делови, како и за предметите што служеле за живеење, исхрана и културен живот на работниците, а што се употребувани во погоните на овие организации во странство, царинската основница при увозот се утврдува спрема степенот на истрошеноста на тие стоки во моментот на увозот.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 33
25 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

170.

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПЕРЕБОТКА НА АМОНИУМНИТРАТ, ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМНИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСОВИ

Член 1

Во Техничките прописи за преработка на амониумнитрат, за ракување и сместување на амониумнитрат и негови смесови, што се составен дел од Правилникот за Техничките прописи за преработка на амониумнитрат, за ракување и сместување на амониумнитрат и негови смесови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/61), во членот 1 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 2 од свој член, смесот на амониумнитрат и варовиково или доломитово брашно и со над 60% амониумнитрат, кој е во форма на гранули со помалку од 8% зрна со пречник под 0,7 mm, не се смета како смес ако содржи до 73% амониумнитрат (25,6% N) и ако е обезбедено:

1) да не се меша со производи од нафта (течни горива и мазива) или со лесно запаливи материјали или со киселини и други агресивни хемиски материји;

2) во работилниците и складовите во кои се наоѓа смесот да не се употребува отворен оган (завадување и сечење метали и сл.).“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр. 07-992/2
18 март 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

171.

Врз основа на членот 21а став 6 и членот 28 став 2 од Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 36/65, 40/65, 50/65 и 11/66), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОПИШУВАЊЕ НА СТОКИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ВО ТРГОВСКИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за попишување на стоките и за пресметување на разликата во цените во трговските, производителските и други организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 41/65 и 48/65) во точката 16а став 3 во одредбата под 2 на крајот се додаваат зборовите: „ако таа цена е поголема од

фактичната набавна цена на таква кожа наголемена за 3% на име маржа. Ако цената одобрена од надлежниот завод за цени е пониска од фактичната набавна цена наголемена за 3% маржа, како постојна продажна цена ќе се смета фактичната набавна цена наголемена за 3% маржа“.

Во ставот 4 по зборот: „волна“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а најдоцна до 30 април 1966 година“.

Во ставот 6 по бројот: „841—96“ се додаваат зборовите: „и од расположивите средства на сметката бр. 841—94“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Одредбите на оваа точка се однесуваат и на прометот на сурова кожа и волна што го вршат земјоделските задруги.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 455/1
22 март 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

172.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/66), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА, ЗА КРАВЈО МЛЕКО ВО 1966 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат кравјо млеко (во понатамошниот текст: корисниците на премините) ги остваруваат премии од точката 1 на Одлуката за определување премии за кравјо млеко во 1966 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување на барање до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Како кравјо млеко од сопствено производство (точка 1 став 1 под 1 на Одлуката) се подразбира млекото што корисникот на премијата ќе го произведе во сопствена режија.

Како кравјо млеко произведено во кооперација со индивидуални производители (точка 1 став 1 под 2 на Одлуката) се подразбира млекото произведено врз основа на договор за кооперација.

3. Премиите од точката 1 на Одлуката се исплатуваат за кравјо млеко од следниот квалитет:

1) да содржи најмалку 3,2% млечна маст, определено според методата на Гербер;

2) да потекнува од здрави крави и на млекото да не му е ништо додадено ниту одземено;

3) да е непроѕирно, во еднолична бела до жолти-кавобела боја и да има карактеристична миризба и вкус;

4) да е добиено најдоцна на 15 дена пред телење односно најрано на 10 дена по телење.

За кравјо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст не можат да се остваруваат премии, ниту количините на такво млеко можат да се пресметуваат на количини млеко со 3,2% млечна маст заради остварување премии.

За кравјо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата што содржи повеќе од 3,2% млечна маст, се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини со 3,2% млечна маст. Кравјото млеко од сопствено производство на корисникот на премијата што содржи над 4% млечна маст се пресметува како да содржи 4% млечна маст.

4. Матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на кравите молзници

(точка 2 на Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручните упатства од Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура за извршената продажба на кравјо млеко или потврда за преработката односно продажбата на млеко во сопствен погон односно преку своја продавница. Во оваа фактура односно потврда мора да биде означен и процентот на млечната маст;

2) доказ за испораката на продаденото млеко (товарен лист, отпратница и сл.), со датумот на испораката;

3) потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, во која е означено кои количини на кравјо млеко за кои се бара премија потекуваат од сопствено производство, а кои од производство во кооперација со индивидуални производители;

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачаните фактични и пресметани количини кравјо млеко, изразени во литри;

5) препис на потврдата на републиката односно покраинската установа за селекција на добитокот за воведувањето и уредното водење на матично книговодство и селекција и контрола на продуктивноста на кравите молзници. Потврдата важи шест месеци од денот на издавањето;

6) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството — за млекото произведено во кооперација, дека со индивидуалните производители е склучен договор за производство на млеко, во која потврда мораат да бидат наведени броевите под кои договорите се воведени кај корисникот на премијата;

7) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека се исполнети условите од точката 3 на оваа наредба.

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе доказ дека премијата во износ од 10,10 динари за 1 литар кравјо млеко од сопствено производство и од производство во кооперација, што ја обезбедува републиката (точка 1 на Одлуката), е наплатена од страна на купувачот односно преработувачот на кравјо млеко. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот на делот од фирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата, со означување на производителот на млеко, количината на млеко и наплатената премија и со заверка на купувачот односно преработувачот. Ако корисникот на премијата не го поднесе овој доказ во спределиениот рок, е должен во натамошен рок од 8 дена да ги врати износите на премиите наплатени од сојузниот буџет.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметката и документацијата е исправна, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 603-630-03 — Сојузна премија за млеко од сопствено производство, или на товар на сметката бр. 603-630-02 — Сојузна премија за млеко од кооперација.

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на оригинални исправи (фактура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печат на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа точка, што се поднесува на увид, да означи дека премијата е исплатена.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0948-1058/1
24 март 1966 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

173.

Врз основа на членот 90 став 3 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со сојузниот секретар за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО СО ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ЈА УТВРДУВААТ ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСОБНОСТ НА ЛИЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ВОЗДУХОПЛОВ

1. Лекарските прегледи за утврдување на телесната и душевната способност на лицата за вршење работи на воздухоплови ги врши Воздухопловно-медицинскиот институт во Земун.

Лекарските прегледи од ставот 1 на оваа точка можат да ги вршат и други здравствени установи што имаат постојани лекари специјалисти за: хирургија, интерна медицина, радиологија, офталмологија, оториноларингологија, невропсихијатрија и психијатрија, ако имаат опрема потребна за вршење на тие прегледи и ако се запишани во Списокот на здравствените установи за лекарски прегледи во воздухопловството (во понатамошниот текст: Список на здравствените установи).

2. Лекарските прегледи за утврдување на телесната и душевната способност на лицата за вршење работи на спортски воздухоплови, како и на лицата што се школуваат за вршење работи на воздухоплов или се занимаваат со спортско падобранство, можат да ги вршат здравствените установи што имаат постојани лекари специјалисти за: интерна медицина, офталмологија и оториноларингологија, ако имаат опрема потребна за вршење на тие прегледи и ако се запишани во Списокот на здравствените установи.

3. Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ја запишува здравствената установа, на нејзино барање, во Списокот на здравствените установи, ако ги исполнува условите пропишани со ова решение.

Кон барањето од ставот 1 на оваа точка здравствената установа поднесува потврда од Републичкиот здравствен центар дека ги исполнува условите пропишани со ова решение.

За запишувањето на здравствената установа во Списокот на здравствените установи Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ги известува заинтересираните органи и организации.

4. Ако здравствената установа запишана во Списокот на здравствените установи престане да врши лекарски прегледи за утврдување на телесната и душевната способност на лицата за вршење работи на воздухоплов, или ако повеќе не постојат условите под кои е запишана во Списокот на здравствените установи е должна во рок од осум дена од денот на настапувањето на тие околности да ја известат Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба заради бришење од Списокот на здравствените установи.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1581/65-8
22 март 1966 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Нсориќиќ, с. р.

174.

Врз основа на членот 3 точка 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57 и 12/60), во врска со точката 4 од Решението за планот на статистичките истражувања за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/65), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОБЕН ПОПИС НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА ВО 1966 ГОДИНА

1. Од 15 април до 30 јули 1966 година ќе се изврши пробен попис на индивидуалните земјоделски стопанства во избраните катастарски општини на териториите на општините: Градачац, Бар, Дарувар, Ресен, Ново Место, Прокупље, Ириг и Дечани (во понатамошниот текст: пробен попис).

2. Пробниот попис ќе се изврши заради истражување на можностите за подобрување на методата, содржината и квалитетот на податоците од пописот на земјоделството, чие спроведување се планира за 1969 година.

3. Со пробниот попис ќе се изврши: попишување на домаќинствата, пребројување на овсните стебла и пењушки на винова лоза во овоштарниците и лозјата на стопанствата на подрачјето на избраните катастарски општини, како и преземање на податоците за површините од катастарската евиденција и нивно средување.

Во рамките на пробниот попис ќе се изврши и собирање на податоците за потрошокот на работата на определен број стопанства за редовната анкета за селанските стопанства во периодот април 1966 — март 1967 година.

4. Единица на набљудување е секое домаќинство во катастарските општини определени за извршување на пробниот попис.

5. Пробниот попис ќе се изврши според упатствата и на образците што ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика.

6. Во вршењето на пробниот попис учествуваат:

1) Сојузниот завод за статистика, републичките заводи за статистика, покраинските заводи за статистика, околските заводи за статистика и статистичките органи во општините;

2) попишувачи и други лица, како непосредни извршители на пробниот попис.

7. Републичките и околските заводи за статистика и статистичките органи во општините ќе обезбедат потребен број инструктори, попишувачи и други лица за извршување на пробниот попис.

8. При вршењето на пробниот попис ќе се користат податоците од евиденциите на уредите за катастарот на избраните општини за сопствениците на земјиштата и за површините на тие земјишта.

9. Податоците собрани со пробниот попис ќе служат исклучиво за статистички цели.

10. Учесниците во вршењето на пробниот попис се должни да го чуваат како службена тајна сето она што ќе го дознаат при собирањето на податоците.

11. Домаќинствата опфатени со пробниот попис се должни во смисла на членот 21 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за статистика да даваат точни и потполни одговори на сите прашања поставени во образците и да им овозможат на овластените лица проверување на точноста на дадените податоци.

12. Непосредно по извршениот пробен попис ќе се спроведе и статистичка контрола на квалитетот на податоците.

13. Трошоците во врска со вршењето на пробниот попис и обработката на податоците добиени со пробниот попис паѓаат на товар на средствата на Сојузниот завод за статистика за 1966 година.

14. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 2166

21 март 1966 година

Белград

Заменик директор
на Сојузниот завод за статистика,
Ибрахим Латифич, с. р.

175.

Врз основа на членот 44 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65) и чл. 6 до 8 и 15 од Законот за мерките на кредитната политика во 1966 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии и со сојузниот секретар за образование и култура, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО 1966 ГОДИНА

1. Деловните банки (во понатамошниот текст: банки) можат во 1966 година да даваат краткорочни кредити за производство и промет на филмови, за приготвување и за залихи на определени изданија на книги и други публикации и за продажба на книги на кредит на библиотеки, под условите предвидени со Законот за мерките на кредитната политика во 1966 година и со оваа одлука.

2. Краткорочни кредити за производство на домашни филмови и за производство на филмови во копродукција со странски филмски производители банките можат да даваат до височината на трошоците на производството што барателот на кредитот предвидува дека ќе ги има во врска со производството на односниот филм.

Како копродукција со странски филмски производители, во смисла на ставот 1 од оваа точка се подразбира секоја соработка во производството на филмови предвидени со договор помеѓу барателот на кредит и странскиот филмски производител.

При давањето на кредитот од ставот 1 на оваа точка банките задолжително ќе бараат барателот на кредитот да учествува и со сопствени средства во трошоците на производството на филмот.

3. Краткорочни кредити за производство на филмови во копродукција со странски филмски производители банките можат да даваат само ако барателот на кредит учествува со најмалку 25% во вкупните трошоци на производството односно во остварените приходи од експлоатацијата на филмот.

4. Краткорочни кредити за промет (експлоатација на домашни филмови) банките можат да даваат до височината на трошоците на производството на односниот филм, а кредити за промет (експлоатација) на филмови произведени во копродукција со странски филмски производители — до височината на трошоците на производството, по одбивање на износите наплатени од странските содоговарачи.

Од кредитот даден за промет (експлоатација) на филм банката задолжително го наплатува кредитот даден за производството на тој филм.

5. Краткорочни кредити за приготвување на изданија на книги и други публикации определени со оваа одлука банките можат да даваат до височината на вкупните трошоци што, според пресметката, барателот на кредит ќе ги има во врска со приготвувањето на односните изданија.

При давањето на кредит за приготвување на изданија банките задолжително ќе бараат барателот на кредит да учествува и со сопствени средства во трошоците на издавањето.

Како сопствени средства, во смисла на ставот 2 од оваа точка, се подразбираат и средствата добиени во вид на дотација или претплати за односните изданија.

6. Краткорочни кредити за залихите на изданија на книги и други публикации определени со оваа одлука банките можат да даваат до височината на трошоците за приготвување на односните изданија, по одбивање на добиените дотации и претплати за тие изданија.

Од кредитот даден за залихите на изданија банката го наплатува ненамираниот дел на кредитите одобрени за приготвување на односното издание.

7. Краткорочните кредити од точ. 5 и 6 на оваа одлука банките можат да ги даваат за приготвување и за залихи на изданија на:

- 1) училишни и други учебници;
- 2) географски и историски карти и атласи;
- 3) дел на училишна лектура;
- 4) дел на убавата книжевност;
- 5) дел на детска литература;
- 6) ликовни репродукции;
- 7) музикални;
- 8) прирачници;
- 9) дел на научно-популарна литература;
- 10) дел на политичка литература;
- 11) дел на научна и стручна литература;
- 12) речници, лексикони и енциклопедии.

Како издание, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбира една или повеќе книги (наслови) од ист или различни автори.

8. Краткорочни кредити за продажба на книги на кредит на библиотеки банките можат да даваат до височината на вредноста на книгите продадени на кредит на библиотеки.

Како библиотеки, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбираат и библиотеките во состав на научни и стручни институции, училишта, работнички и народни универзитети, домови на култура и други образовни установи.

9. Краткорочните кредити за производство и промет на филмови, за приготвување и за залихи на определени изданија на книги и други публикации и за продажба на книги на кредит на библиотеки, одобрени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се користат и ќе се враќаат на начинот предвиден со договорот за кредит.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 18

22 март 1966 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,

др Никола Миљаниќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65 и 11/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за земјоделство и шумарство Мирко Сучевиќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 41

23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет потпретседател на Советот,

Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 33 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65 и 11/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Се разрешува од должноста помошник секретар во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика Бранка Савиќ, поради одење во пензија.

Б. бр. 42

23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет потпретседател на Советот,

Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Мато Радловиќ, досегашен потпретседател на Сојузната комисија за верски прашања.

Б. бр. 40

23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет потпретседател на Советот,

Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 34 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65 и 11/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За советник на сојузниот секретар за здравство и социјална политика се назначува Божидар Поповиќ, раководител на групата за станбено-комунални работи во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика.

Б. бр. 43

23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет потпретседател на Советот,

Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за цени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За советник генерален директор на Сојузниот завод за цени се назначува Георги Кусигерски, досегашен советник на сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 44
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет
потпретседател на Советот,
Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот завод за цени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/66), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За директорот во Сојузниот завод за цени се назначува Александер Шкрабар, досегашен директор на Заводот за цени на Социјалистичка Република Словенија.

Б. бр. 45
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет
потпретседател на Советот,
Борис Крајгер, с. р.

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЕКОНОМСКИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Економскиот совет на Сојузниот извршен совет се именуваат:

за претседател:

1) др Зоран Пјаниќ, редовен професор на Економскиот факултет во Белград;

за членови:

2) Роман Албрехт, пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

3) Петар Арамбашкиќ, директор на „Галеника“ во Белград;

4) Александар Бајт, вонреден професор на Правниот факултет на Универзитетот во Љубљана;

5) Иван Барбалиќ, директор на Заедницата на лучките претпријатија, Риека;

6) др Мара Бештер, вонреден професор на Економскиот факултет на Универзитетот во Љубљана;

7) Душан Бјелогриќ, директор на Републичкиот завод за општествено планирање на СР Србија;

8) др Ксенте Богосв, ректор на Универзитетот и редовен професор на Економскиот факултет во Скопје;

9) Петар Црнковиќ, помошник директор на Органско-хемиската индустрија во Загреб;

10) др Франц Черне, вонреден професор на Економскиот факултет на Универзитетот во Љубљана;

11) Бранислав Чолановиќ, претседател на Управниот одбор на Стопанската банка на СР Србија;

12) др Савка Дабчевиќ-Кучар, секретар на ЦК СКХ и вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;

13) др Славко Добрениќ, директор на Заводот за економика на Дирекцијата ИПК, Осиек;

14) инж. Милосав Друловиќ, директор на Претпријатието „14 октобар“ во Крушевац;

15) Божидар Глушчевиќ, декан на Економскиот факултет во Титоград;

16) Драго Ѓоруниќ, заменик директор на Економскиот институт во Загреб;

17) др Хасан Хаџиомеровиќ, вонреден професор на Економскиот факултет во Сараево и директор на Економскиот институт на СР Босна и Херцеговина;

18) др Миладин Кораќ, редовен професор на Економскиот факултет во Белград;

19) др Рикард Ланг, директор на Економскиот институт на СР Хрватска и редовен професор на Правниот факултет во Загреб;

20) др Иван Максимовиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Белград;

21) Круне Михајлов, доцент на Правниот факултет во Скопје;

22) др Предраг Михајловиќ, научен соработник на Институтот за надворешна трговија;

23) др Никола Миљаниќ, гувернер на Народната банка на Југославија;

24) Михајло Нетков, заменик генерален директор на Памучната индустрија „Македонка“ во Штип;

25) Антон Полајнер, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

26) Светолик Поповиќ, директор на Институтот за економика на земјоделството на СР Србија;

27) Воислав Ракиќ, советник во Сојузниот извршен совет;

28) Рино Симонети, директор на Фабриката „Пеко“, Тржик;

29) др Јаков Сиротковиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Загреб;

30) др Владимир Стипетиќ, претседател на Економскиот совет на Извршниот совет на СР Хрватска и вонреден професор на Економскиот факултет во Загреб;

31) др Радмила Стојановиќ, редовен професор на Економскиот факултет во Белград;

32) др Јован Стојановски, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје;

33) Кемал Тарабар, економски советник на Железарата Зеница;

34) Тоша Тишма, ректор на Универзитетот во Нови Сад;

35) Изет Зубовиќ, директор на Стопанската банка на СР Босна и Херцеговина.

2. Досегашните членови на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет што не се именувани со ова решение се разрешуваат од функцијата член на Економскиот совет на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 39
23 март 1966 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува претседателот на Сојузниот извршен совет
потпретседател на Советот,
Борис Крајгер, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 27 од 30 јуни 1965 година објавува:

Закон за највисоката граница на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување;

Закон за републичките судски такси;

Одлука за измена на Одлуката за учеството на СРБиХ во кредитирањето на модернизацијата на железничката пруга Сараево-Врпоље;

Одлука за задолжување на СРБиХ кај Стопанската банка на СРБиХ;

Одлука за изборот на претседател и потпретседатели и членови на Извршниот совет на Собранието на СРБиХ;

Одлука за изборот на судија на Уставниот суд на БиХ;

Одлука за именување членови на Советот за народна одбрана;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско осигурување;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување;

Одлука за давање согласност на Одлуката за стопата на придонесот за додаток на деца;

Упатство за измени на Упатството за легитимацијата на земјоделски инспектори;

Одлука за мерилата и начинот за определување парични износи на кои осигурениците занаетлии се осигуруваат и кои служат како основ за плаќање придонесот од здравственото осигурување и за определување парични надоместоци;

Одлука за стопите на додатниот придонес за инвалидско осигурување;

Одлука за стопата на придонесот за додатокот на деца;

Одлука за стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување;

Одлука за процентите за издвојување на средствата за сигурносна и валоризациона резерва на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување во 1965 година;

Одлука за измена на Одлуката за процентите за издвојување на средства за сигурносна и валоризациона резерва на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување во 1965 година;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за основните стопи на придонесот во 1965 година за инвалидско и пензиско осигурување, на додатокот на деца и за запослување на работници — југословенски државјани кои врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган стапиле во странство во работен однос во земја со која СФРЈ не склучила договор за социјално осигурување, а се осигурени според југословенските прописи за социјалното осигурување;

Финансиски план на приходите и расходите на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување за 1965 година;

Финансиски план на приходите и расходите на Фондот на додатокот на деца за 1965 година;

Во бројот 28 од 19 јули 1965 година објавува:

Одлука за престанок на работата на Заседницата на претпијатија за промет и преработка на жито на НРБиХ;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за условите за положбата на старешините од одделни категории ветеринарни установи, како и за границите на нивните положјајни плати;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за посебниот додаток според ефектот на работата на службениците запослени во ветеринарни установи;

Одлука за престанок на важењето на Одлуката за надоместокот за прекувремена работа и ноќно дежурство на службениците од ветеринарна струка запослени во ветеринарните установи;

Одлука за престанок на важењето на Наредбата за сузбивање на дудовецот;

Наредба за престанок на важењето на Наредбата за училишните празници за основни училишта, средните и стручните училишта во НРБиХ;

Наредба за престанок на важењето на Наредбата за почетокот и завешетокот на наставата и училишните ваканции;

Наредба за Главниот оперативен план за одбрана од поплави за 1965 година;

Наредба за измени на Наредбата за вршење хајки на волци;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за начинот на утврдување на надоместокот на штетата нанесена на шуми (отштетен ценовник);

Наредба за определување установа која ќе дава мислење за постоење услови за производство на овошен и лозов посадочен материјал и ќе врши надзор над тоа производство;

Наредба за стручната спрема на персоналот за производство на овошен и лозов посадочен материјал;

Наредба за определување работите на контрола и регулирање сообраќајот на патишта што можат да ги вршат службеници од сите единици на милицијата;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за школување во училиштата за задолжително општо образование, средните и стручните училишта;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал;

Правилник за квалитетот и другите својства на овошниот и лозовиот посадочен материјал;

Правилник за обрасците и начинот за водење на книги за растенија, фенолошко-помолошки односно ампелографски забележувања и прегледи на квалитетот на посадочниот материјал;

Правилник за изборот, заштитата и користењето на матичните овошни стебла и пенушки;

Правилник за измени на Правилникот за чување на рибјот фонд;

Упатство за престанок на важењето на Упатството за споредување на решението за рамковните трошоци на испитните комисии за полагање испити на вонредни ученици во стручните училишта, дополнителните испити во стручните училишта и завршен испит во техничките и други стручни училишта за стопанство и јавни служби;

Упатство за укинување на Упатството за водење евиденција за сечата и користењето на црниот граб;

Упатство за измени на Упатството за водење катастар на ловишта;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за заштита на шумите и шумските дрвја од растителни болести и штетници;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за шумскиот ред;

Решение за престанок на важењето на Решението за рамковните трошоци на испитните комисији за полагање испити на вонредни ученици во стручни училишта;

Решение за престанок на важењето на Решението за рамковните трошоци на испитните комисији за полагање завршен испит во училишта за квалификувани работници;

Извештај за резултатите од повторните избори за пратеник на Социјално-здравствениот собор во Изборната единица Соколац;

Исправка на Законот за начинот и условите за основање, укинување и работа на установите за стручно образование.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија во бројот 24 од 9 јули 1965 година објавува:

Решение за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за висината на средствата што во 1965 година ќе се издвојуваат за сигурносна резерва и валоризациона резерва на фондовите на инвалидското осигурување и пензиското осигурување;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од дополнителните избори за пратеник на Собранието на СРМ;

Објава на Републичката изборна комисија за резултатот на изборот за пратеник во Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во бројот 25 од 16 јули 1965 година објавува:

Деловник на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Деловник на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Деловник на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Деловник на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Деловник на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;

Деловник на Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ Службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 33 од 31 јули 1965 година објавуваат:

Закон за воведување додатен данок на промет на стоки на мало;

Закон за дополнителните средства на заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за привремената распределба на средствата од придонесот од личниот доход од работен однос и од учеството во сојузниот данок на промет;

Закон за определување на височината на паричната помош на членовите на семејството чии хранители се на задолжителна воена служба;

Закон за дополнување на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници;

Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додатокот на деца;

Одлука за пренесување на средствата 5% на дополнителното издвојување од приходите на општествено-политичките заедници во корист на нивниот буџет;

Одлука за покачување на паричната помош на жртвите на фашистичкиот терор;

Одлука за определување на стопата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додатокот на деца;

Одлука за зголемување на пензиите во 1965 година;

Одлука за определување на процентот за издвојување на приходите од средствата остварени со придонеси за сигурносна и валоризационата резерва на фондот на инвалидското и пензиското осигурување за 1965 година.

СОДРЖИНА:

Страна

166. Одлука за измена на Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1965 година за геолошко-рударски истражни работи — — —	261
167. Одлука за измена на Одлуката за гарантираните цени на компирот, кромидот и гравот за 1966 година — — —	261
168. Одлука за измена на Одлуката за минималните откупни цени на определено овошје и зеленчук произведени во 1966 година — — —	261
169. Одлука за утврдување на царинската основница според степенот на истрошеноста на стоките — — —	261
170. Правилник за дополнување на Правилникот за Техничките прописи за преработка на амониумнитрат, за ракување и сместување на амониумнитрат и негови смеси — — —	262
171. Наредба за дополненија на Наредбата за полишување на стоките и за пресметување на разликата во цените во трговските, производителските и други организации — — —	262
172. Наредба за поблиските услови и за постапката за остварување на премијата за кравјо млеко во 1966 година — — —	262
173. Решение за определување на здравствениите установи што со лекарска прегледи ја утврдуваат телесната и душевната способност на лицата за вршење работи на воздухоплов — — —	263
174. Решение за пробен попис на индивидуалните земјоделски стопанства во 1966 година — — —	264
175. Одлука за поблиските услови за давање определени краткорочни кредити во 1966 година — — —	264

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград